

Службен весник

на Република Македонија

Број 101

9 август 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2646. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.....	2	2654. Објава од Министерството за надворешни работи.....	23
2647. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.....	2	2655. Објава од Министерството за надворешни работи.....	23
2648. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија.....	2	2656. Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz.....	23
2649. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија.....	2	2657. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz....	25
2650. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	2	2658. Правилник за начинот на пренос на смс пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.....	27
2651. Одлука за изменување на Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија.....	2	2659. Наредба за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2012 година.....	28
2652. Правилник за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање (*).....	3	2660. Листа на животни, производи и нус-производи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка од страна на официјален ветеринар на граничен премин (*).....	29
2653. Објава од Министерството за надворешни работи.....	23	2661. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2012 година.....	56
		Огласен дел.....	1-104

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2646.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

I

Г-дин Данчо Марковски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 114
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2647.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

I

Г-ѓа Даниела Караџоска се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 115
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2648.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА

I

Г-дин Мухамед Халили се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 116
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2649.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА

I

Г-дин Лазар Еленовски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 117
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2650.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

I

Г-дин Петар Поп Арсов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа, со седиште во Стразбур.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 118
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2651.

Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.7.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ
НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА
КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШ-
НО СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2012), во член 2 ставот 1 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6137/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

2652.

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08 и 53/11), министерот за внатрешни работи донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ НА СООБРАКАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТ-
ТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ (*)**

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАСЦИТЕ НА СООБРАКАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ

1. Форма и содржина на образецот на сообраќајната дозвола

Член 2

Образецот на сообраќајната дозвола се печати на триделна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 x 222 mm, а кога ќе се превитка 74 x 110 mm (Образец број 1 и Образец број 2).

Член 3

Насловната страна на Образецот број 1 содржи: грб на Република Македонија, назив „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик „REPUBLIC OF MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив стои назив „СООБРАКАЈНА ДОЗВОЛА“, назив на англиски јазик „TRAFFIC LICENCE“, назив на француски јазик „CERTIFICAT D'IMMATRICULATION“, место за запи-

шување на (А) регистарска ознака на возилото, (И) датум на регистрација, (1А) број на вписот; (В) датум на првата регистрација, (С.1.1) презиме-назив на корисникот, (С.1.2) име, (С.1.3) адреса на постојано живеалиште – (седиште), (С.1.4) единствен матичен број на корисникот- (единствен матичен број на правно лице), место за печат и потпис на службеното лице.

Првата страна, втората страна и првата половина на третата страна на Образецот број 1 содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и за сопственикот на возилото:

- (2А) датум на првата регистрација во Република Македонија;
- (3А) дозволата ја издал;
- (К) ознака на одобрение (во Република Македонија/ЕУ одобрение);
- (1К) број на потврдата за сообразност или на согласноста за регистрација;
- (С.2.1) презиме-назив на сопственикот на возилото;
- (С.2.2) име;
- (С.2.3) адреса на постојано живеалиште –(седиште);
- (С.2.4) единствен матичен број на физичко лице-(единствен матичен број на правно лице);
- (D.1) марка;
- (D.2) тип/варијанта/изведба;
- (D.3) комерцијална ознака;
- (Е) идентификационен број на возилото;
- (5А) година на производство;
- (J) категорија и вид на возилото;
- (38) облик и намена на каросеријата;
- (21) тип на моторот, како што е означено на моторот;
- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (P.4) број на вртежи (min-1);
- (P.5) идентификационен број на моторот;
- (T) максимална брзина (km/h);
- (Q) однос силина/ маса, (само за моторциклите) (kw/kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (F.1) најголема конструктивна вкупна маса на возилото (kg);
- (F.2) најголема легална вкупна маса на возилото при регистрација (kg);
- (F.3) најголема легална вкупна маса на група возила при регистрација (kg);
- (L) број на оски;
- (N) распределба на најголемата конструктивна вкупна маса по оски (за возила над 3500 kg) и на приклучната точка (за полуприколка и за приколка со централна оска);
- (16.2) најголемо конструктивно осно оптоварување (kg) и на приклучната точка (за полуприколка и за приколка со централна оска);
- (5) должина (mm);
- (6) ширина (mm);
- (7) висина (mm);
- (O.1) најголема конструктивна вкупна маса на кочена приколка (kg);
- (O.2) најголема конструктивна вкупна маса на некована приколка (kg);
- (S.1) број на седишта;
- (S.2) број на места за стојење;
- (3.S) број на места за лежење;
- (35) дозволени пневматици и наплатки;
- (R) боја на возилото;
- (43.1) ознака на одобрение на приклучниот уред;
- (V.7) CO₂ (g/km);
- (19) најголемо конструктивно оптоварување на приклучокот за приколка(kg) и
- (46) стационарирана бучавост (dB(A)) брзина на вртење (min-1).

Втората половина на третата страна и четвртата страна содржат рубрика „Легенда“.

Петтата страна содржи рубрики за важноста на сообраќајната дозвола, печат и потпис на службено лице и рубрика „ЗАБЕЛЕШКА“.

Насловната страна, четвртата и петтата страна на Образецот број 1 во долниот дел содржат сервиски број.

*Со овој Правилник се врши усогласување со Директива бр.1999/37/ЕС на Советот од 29.04.1999 година CELEX бр. 31999L0037 за документи за регистрација на возила; Директива бр.2003/127/ЕС на Комисијата од 23.12.2003 година CELEX бр. 32003L0127 година за изменување на Директива на советот 1999/37/ЕЗ за сообраќајни дозволи за возила и Директива бр. 2006/103/ЕС на Советот од 20 ноември 2006 година CELEX бр. 32006L0103 за приспособување на некои Директиви од областа на транспортната политика, поради присоединувањето на Бугарија и Романија.

Образецот број 2 ги содржи истите податоци како и Образецот број 1, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

1.1 Форма и содржина на образецот на сообраќајна дозвола за трактор

Член 4

Образецот на сообраќајната дозвола за трактор се печати на триделна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 x 222 mm, а кога ќе се превитка 74 x 110 mm. (Образец број 3 и Образец број 4).

Член 5

Насловната страна на Образецот број 3 содржи: грб на Република Македонија, назив "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", назив на англиски јазик "REPUBLIC OF MACEDONIA", национална ознака „МК“, а под нив стои назив "СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА", назив на англиски јазик "TRAFFIC LICENCE", назив на француски јазик „CERTIFICAT D'IMMATRICULATION“, зборовите (за трактор), зборовите (за трактор) на англиски јазик (for tractor), зборовите (за трактор) на француски јазик (pour le tracteur), место за запишување на (А) регистарска ознака на возилото, (I) датум на регистрација, (1А) број на вписот; (В) датум на првата регистрација, (С.1.1) презиме-назив, (С.1.2) Име, (С.1.3) Адреса на постојано живеалиште -седиште,(С.1.2.4) единствен матичен број на физичко лице-(единствен матичен број на правно лице) и место за печат и потпис на службено лице.

Првата страна, втората страна и првата половина на третата страна на Образецот број 3 содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и сопственикот на возилото:

- (D.1) марка;
- (D.2) тип;
- (D.3) комерцијална ознака ;
- (Е) идентификационен број на шасијата (поставеност);
- (5А) година на производство;
- (F.1) најголема конструктивна вкупна маса на тракторот во зависност од карактеристиките на пневматичите (kg);
- (G) маса на возилото (kg): Најголема, Најмала;
- (J) категорија и вид на возилото;
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ одобрение);
- (1K) број на ЕУ потврда за сообразност (COC);
- (L) број на оски и тркала;
- (2.7.1) должина (mm);
- (2.7.2) ширина (mm);
- (2.7.3) висина (mm);
- (3А) дозволата ја издал;
- (2.2.3.1) дозволени пневматичи по оски;
- (2.2.3.1.1) најголемо конструктивно осно оптоварување на приклучната точка (за полуприколка и за приколка со централна оска) (kg);
- (2.4.1) најголема конструктивна вкупна маса на приколка/приклучна машина (kg);

- (2.4.2) најголема конструктивна вкупна маса на полуприколка/приклучна машина (kg);

- (2.4.3) најголема конструктивна вкупна маса на приколка со централна оска/приклучна машина (kg);

- (2.4.4) најголема конструктивна вкупна маса на комбинацијата трактор-кочена приколка/приклучна машина (kg);

- (2.4.5) најголема конструктивна вкупна маса на приколка/приклучна машина што може да се приклучи (kg);

- (N) распределба на најголемата конструктивна маса по оски (kg);

- (3.1.3) начин на идентификација на типот на моторот, место и метод на прицврстување;

- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);

- (P.2) силина на моторот (kW);

- (P.3) гориво;

- (P.4) број на вртежи (min -1);

- (P.5) идентификационен број на моторот;

- (R) боја на возилото;

- (S.1) број на седишта;

- (T) највисока измерена конструкциска брзина (km/h);

- (13) техничка спецификација според која е испитана бучавоста;

- (13.1) стационирана бучавост (dB(A);

- (10.1) Заштитна кабина (марка и број на одобрение);

- (10.1.3) заштитна рамка (марка и број на одобрение);

- (12.2.1) тип на механичкиот приклучок помеѓу тракторот и приколката;

- (12.2.2) марка на механичкиот приклучок помеѓу тракторот и приколката;

- (12.2.3) број на одобрение на механичкиот приклучок помеѓу тракторот и приколката и

- (12.2.4) максимално хоризонтално/вертикално оптоварување на приклучокот.

Втората половина на третата страна и четвртата страна содржат рубрика "Легенда".

Петтата страна содржи рубрики за важноста на сообраќајната дозвола печат и потпис на службено лице и рубрика "ЗАБЕЛЕШКА".

Насловната страна, четвртата и петтата страна на Образецот број 3 во долниот дел содржат сериски број.

Образецот број 4 ги содржи истите податоци како и Образецот број 3, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

2. Форма и содржина на образецот на потврдата за пробно возење

Член 6

Образецот на потврдата за пробно возење се печати на дводелна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 x 148 mm, а кога ќе се превитка 74 x 110 mm (Образец број 5 и Образец број 6).

Член 7

Насловната страна на Образецот број 5 содржи: грб на Република Македонија, назив "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", назив на англиски јазик "REPUBLIC OF

MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив стои назив “ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“, назив на англиски јазик “TEST DRIVE LICENCE“, место (ЗА) за податок кој ја издал дозволата, место за печат и потпис на службено лице.

Првата страна и втората страна на Образецот број 5 содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и сопственикот на возилото:

- (А) регистарска ознака на возилото;
- (В) датум на првата регистрација;
- (I) датум на регистрација;
- (C.1.1) презиме-назив;
- (C.1.2) име;
- (C.1.3) адреса на постојано живеалиште -седиште;
- (C.1.4) единствен матичен број на физичко лице (единствен матичен број на правно лице);
- (D 1.) марка;
- (D 2.) тип/варијанта/изведба;
- (D 3.) комерцијална ознака;
- (Е) идентификационен број на возилото;
- (F 1.) најголена конструктивна вкупна маса на возилото (kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (H) важност (ако не е неограничена);
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ одобрение;
- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (Q) однос на силина/маса (само за мотоцикл) (kW/kg);
- (J) категорија и вид на возилото;
- (21) тип на моторот, како што е означено на моторот;
- (P.5) идентификационен број на моторот;
- (S.1) број на седишта;
- (S.2) број на места за стојење;
- (3S) број на места за лежење и
- (R) боја на возилото.

Третата страна содржи рубрика “Легенда“ и рубрика “ЗАБЕЛЕШКА“.

Насловната страна и третата страна во долниот дел содржат сервиски број.

Образецот број 6 ги содржи истите податоци како и Образецот број 5, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

2.1 Форма и содржина на образецот на потврдата за пробно возење за трактор

Член 8

Образецот на потврдата за пробно возење за трактор се печати на дводелна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 x 148 mm, а кога ќе се превитка 74 x 110 mm (Образец бр.7 и Образец бр.8).

Член 9

Насловната страна на Образецот број 7 содржи: грб на Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив

стои назив “ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“, назив на англиски јазик “TEST DRIVE LICENCE“, зборовите (за трактор), зборовите (за трактор) на англиски јазик (for tractor), место (ЗА) за податок кој ја издал дозволата и место за печат и потпис на службено лице.

Првата страна и втората страна на Образецот број 7 содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за тракторот и сопственикот на возилото:

- (ЗА) дозволата ја издал;
- (А) регистарска ознака на возилото;
- (В) датум на првата регистрација;
- (I) датум на регистрација;
- (C.1.1) презиме-назив;
- (C.1.2) име;
- (C.1.3) адреса на постојано живеалиште -седиште;
- (C.1.4) единствен матичен број на физичко лице (единствен матичен број на правно лице);
- (D. 1) марка;
- (D.2) тип/варијанта/изведба;
- (D. 3) комерцијална ознака;
- (Е) идентификационен број на возилото;
- (F.1) најголена конструктивна вкупна маса на возилото (kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (H) важност (ако не е неограничена);
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ одобрение;
- (L) број на оски и тркала;
- (N) распределба на најголемата конструктивна вкупна маса по оски (kg);
- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (J) категорија и вид на возилото;
- (21) тип на моторот како што е означено на моторот;
- (P.5) идентификационен број на моторот;
- (S.1) број на седишта и
- (R) боја на возилото.

Третата страна содржи рубрика “Легенда“ и рубрика “ЗАБЕЛЕШКА“.

Насловната страна и третата страна во долниот дел содржат сервиски број.

Образецот број 8 ги содржи истите податоци како и Образецот број 7, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ

1. Начин и постапка за издавање на сообраќајната дозвола

Член 10

Сообраќајната дозвола се издава по поднесено барање за регистрација на возило од страна на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото, до организациската единица на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството) или до овластено правно лице за регистрација на возила, според неговото живеалиште односно седиште.

Сообраќајната дозвола од ставот 1 на овој член, се издава во следните случаи:

1. по извршена прва регистрација на возилото врз основа на извршен технички преглед на возилото;
2. по поднесено барање за замена на регистарски табели со нови во случај на промена на регистарскиот број;
3. заради дотраеност, оштетеност или губење на сообраќајната дозвола и
4. поради промена на технички податоци на возилото, односно промена на податоци за сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.

Член 11

Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се заменува со нова сообраќајна дозвола по барање на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото, кон кое се поднесува и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.

Член 12

Сообраќајната дозвола што се издава согласно член 15 од овој правилник е со исти податоци како и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.

Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се одзема и записнички се поништува.

Член 13

На сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото кој ја загубил сообраќајната дозвола, на негово барање му се издава дупликат сообраќајна дозвола.

Со барањето за издавање дупликат сообраќајна дозвола се поднесува и доказ дека загубената сообраќајна дозвола е објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Сообраќајната дозвола која се издава како дупликат се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“, го носи истиот број и ги содржи истите податоци како и загубената сообраќајна дозвола.

2. Начин и постапка за издавање на потврдата за пробно возење

Член 14

Потврдата за пробно возење се издава по поднесено барање од страна на сопственикот на возилото, односно правно лице кое врши производство и/или пуштање на пазар на возило.

Сопственикот на возилото барањето за издавање на потврда за пробно возење со важност до пет дена, го поднесува до организациската единица на Министерството, правното лице за регистрација на возила или правното лице кое се занимава со пуштање на пазар на возила според неговото живеалиште.

Правните лица кои вршат производство и/или пуштање на пазар на возила, барањето за издавање на потврда за пробно возење со важност до една година, го поднесуваат до организациската единица на Министерството, според нивното седиште.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Образецот на сообраќајна дозвола и образецот на потврдата за пробно возење имаат вградени заштитни знаци „МК“ и „знаме на Република Македонија“ отпечатени на рефлектирачка фолија во сребрена боја.

Софистицираните сигурносни, односно заштитни знаци кои се составен дел од образецот на сообраќајната дозвола, односно на образецот на потврдата за пробно возење се состојат од:

- посебна шара во вид на точката лента со редуцирани страни втисната хоризонтално по должината на насловната страна од образецот на сообраќајната дозвола и

- посебна шара, составена од квадрати кои ротираат околу заеднички центар и прават свезда, втисната на сите страни од образецот на сообраќајната дозвола.

Член 16

Обрасците од број 1 до број 8 се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Сообраќајната дозвола согласно одредбите од овој правилник се издава на барање на граѓаните, како и во следните случаи:

- по извршена прва регистрација на возилото врз основа на извршен технички преглед на возилото;

- по поднесено барање за замена на регистарски табели со нови во случај на промена на регистарскиот број;

- заради дотраеност, оштетеност или губење на сообраќајната дозвола и

- поради промена на технички податоци на возилото, односно промена на податоци за сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.

Член 18

Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на сообраќајна дозвола, начинот на нејзиното издавање и евиденциите на издадени сообраќајни дозволи од Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/08) и одредбите од Правилникот за обрасците на сообраќајната дозвола, потврдата за привремена регистрација, возачката дозвола, сообраќајната дозвола за земјоделски трактор, потврдата за регистрација, доволата за возач на трактор и возачката потврда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/99 и 51/05).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр.121-46268/1
27 јули 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1

222

 (21) Тип на моторот, каго што е означено на моторот / Engine code as marked on the engine; (P.1) Зафатнина на моторот (cm³) / Engine capacity (cm³); (P.2) Силата на моторот (kW) / Maximum net power (kW); (P.3) Брзина на моторот / Type of fuel; (P.4) Брзина на моторот / Engine speed (min⁻¹); (P.5) Идентификационен број на моторот / Engine identification number; (T) Максимална брзина (km/h) / Maximum speed (km/h); (O) Однос силата/масата (како за моторциклот) (kW/kg) / Power/mass ratio (only for motorcycles) (kW/kg); (F.1) Напомена: конструктивна максимална маса на возило (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle (kg); (F.2) Напомена: писана вкупна маса на возило при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle with registration (kg); (F.3) Напомена: писана вкупна маса на возило при регистрација (kg) / Technically permissible maximum mass of the combination with registration (kg); (L) Брзина на осии / Number of axles; (N) Распределба на напонската конструктивна вкупна маса по осии (како за возила над 3500 kg) на приклучната точка (за приклучката и за приклучката со централна оска) / Distribution of technical permissible maximum mass along the axle (for vehicles over 3500 kg) and of the coupling point (for semi-trailer and trailer with central axle); (16.2) Напомена: конструктивна брзина ограничување (kg) на приклучната точка (за полуприклучката и за приклучката со централна оска) / Technically permissible maximum mass (kg) on the coupling point (for semi-trailer and trailer with central axle); (S) Должина (mm) / Length (mm); (7) Височина (mm) / Height (mm); (C.1) Напомена: конструктивна вкупна маса на возило (kg) / Technically permissible maximum mass of the vehicle (kg); (S.1) Брзина на осии / Number of axles; (S.2) Брзина на осии за спирање / Number of braking axles; (S3) Брзина на осии за спирање / Number of braking axles; (S5) Дозволене повисоки и ниски / Tyre load combination; (K) Боја на возило / Color of vehicle; (43.1) Осигурање на приклучката /IFDA / Tyre-approval mark of the coupling device; (V.7) COC (g/km) / COC (g/km); (19) Напомена: конструктивна максимална маса на возило (kg) / Technically permissible maximum static mass at the coupling point (kg); (46) Стандардна брзина (dB(A)) / Sound level (dB(A)) at engine speed (min⁻¹)	 (H) Важи до / Valid until: (печат / seal) (потпис на сл. лице / signature of the official) (H) Важи до / Valid until: (печат / seal) (потпис на сл. лице / signature of the official) (H) Важи до / Valid until: (печат / seal) (потпис на сл. лице / signature of the official) (H) Важи до / Valid until: (печат / seal) (потпис на сл. лице / signature of the official) ЗАБЕЛЕШКИ / REMARK:	 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA МК СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА TRAFFIC LICENCE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (4) (f) _____ (1A) _____ (B) _____ (C.1.1) _____ (C.1.2) _____ (C.1.3) _____ (C.1.4) _____ (печат / seal) _____ МК 00000000 (потпис на сл. лице / signature of the official) _____ МК
---	---	---

(четврта страна)

(петта страна)

(насловна страна)

2A		3A	21	S.1		S.2	3S
K			P.1	35			
1K			P.3				
C.2.1			P.5	R		43 1	
C.2.2			T	V.7		1S	
C.2.3			F.1	46			
C.2.4			F.3				
D.1			N				
D.2							
D.3							
E			6.2				
5A							
J			5	6	7		
38			O.1	O.2			

Легенда / Legend:

(A) Регистрациона ознака на возилото / Registration mark of the vehicle
 (K) Категорија на возило / Vehicle category
 (1K) Категорија на возило / Vehicle category
 (C.2.1) Презиме - име на корисникот / Surname-name of the user
 (C.2.2) Име / Name
 (C.2.3) Адреса на постояно живее / Address
 (C.2.4) ЕМБ на корисникот / EMB of the user
 (D.1) ЕМБ на возило / EMB of the vehicle
 (D.2) ЕМБ на возило / EMB of the vehicle
 (D.3) ЕМБ на возило / EMB of the vehicle
 (E) Идентификационен број на возило / Vehicle identification number
 (5A) Година на производство / Year of production
 (J) Категорија и вид на возило / Vehicle category
 (38) Облик и ниво на квалитет / Type of body

(трета страна)

(втора страна)

(прва страна)

[illegible]

(прва страна)

(втора страна)

(трета страна)

[illegible]

(прва страна)

(втора страна)

(трета страна)

222

[illegible]

(прва страна)

(втора страна)

(трета страна)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5

148

110



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

МК

ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ
TEST DRIVE LICENCE

(3A)

(печат / seal)

МК 0000000

(потпис на службеното лице / signature)

МК



Легенда / Legend:

- (A) Регистрациска ознака на возачкото / Registration mark of the vehicle;
(3A) Дозволатата ја издал / Licence issued;
(B) Датум на првата регистрација / Date of first registration
(C) Датум на регистрација / Date of the registration;
(C.1.1) Презиме - назив / Surname-name;
(C.1.2) Име / Name;
(C.1.3) Адреса на постојано живеење - седиште / Address of permanent residence;
(C.1.4) ЕМБ на физичко лице (ЕМБ на правното лице) / Unique personal number (Unique legal entity number)
(D.1) Марка / Make; (D.2) Тип/варијанта/верзија / Type/variant/version;
(D.3) Идентификациони ознака(и) / Commercial name;
(E) Идентификационен број на возачкото / Vehicle identification number;
(E.1) Напомена: конструктивна вкупна маса на возачкото / kg / Technically permissible maximum mass of the vehicle / kg;
(G) Маса на возачкото / kg / Vehicle mass / kg;
(H) Волност (ако не е необраничен) / Validity / If not unlimited;
(I) Категорија и вид на возачкото / Vehicle category;
(K) Ознака на одобрение (Во Р. Македонија: одобрение) / Type-approval number (In R. of Macedonia: approval)
(P.1) Зафатница на моторот / cm³ / Engine capacity / cm³;
(P.2) Опремена на моторот / kW / Maximum net power / kW;
(P.3) Вид на гориво / Type of fuel; (P.5) Идентификационен број на моторот / Engine identification number; (Q) Одред: патничка / само за мотоцикли / (km/h) / Power mass ratio (only for motorcycles) / km/h; (S.1) Број на седишта / Number of seats / (S.2) Број на места за стојане / Number of standing places; (3S) Број на места за левање / Number of lading places; (R) Боја на возачкото / Color of vehicle; (21) Тип на моторот, како што е означено на моторот / Engine code as marked on the engine.

ЗАБЕЛЕШКА / REMARK:

МК 0000000

МК

(трета страна)

(насловна страна)

148											110											
A											F.1											
B											G											
I											H											
C.1.1											K											
C.1.2											P.1											
C.1.3											P.2											
C.1.4											P.3											
D.1											Q	J										
D.2											21	P.5										
D.3											S.1	S.2										
E											3S	R										

(права страна)

(втора страна)

(прва страна)

(втора страна)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7

148

110



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA



ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ
TEST DRIVE LICENCE
(за трактор) (for tractor)

penetration / seal)

MK 0000000
(ПРОПИСИ НА СЛУЖБЕНИ)
al)

(трета страна)

(насловна страна)

Легенда / Legend:

А) Регистрациска ознака на возилото / Registration mark of the vehicle;

ИЗДАЊЕ ДОВОЛАТА ЈА ИЗДАЛ : Лиценца Издавач:

28) Датум на првата регистрација / Date of first registration;

(1) Датум на регистрација / Date of the registration;

'C.1.1) Презиме - назив / Surname-name;

С. 1.1) Презиме - Назва / С. 1.3) Адреса на постројено жироуште - седиште / Address of permanent residence; С. 1.2) Улица / Name; С. 1.4) СМБ на физичко лице / СМБ на правното лице / Unique personal number / Unique legal entity number

ID: 1) Markov / Make:

Д.2) Тип/варианта изделия / Type/variant/variant

0.3) Komercijalna oznaka (m) / Trade name (m)

(E) Идентификационен бод на шаржата / Шарже

Е) Идентифицирајте го најважниот / класички конструктивен параметар:

(F. 1) Најголема конструктивна вкупна маса на тракторот во зависност од карактеристиките на пневматиката (kg) / Maximum laden mass(es) of the tractor according to the tyre specification (kg)

4.3) Маса на въздухото: най-голема наймалата

maximum, minimum (kg);
— масса на максимум; — масса на минимум;

ЗАБЕЛЕШКА / REMARK:


MK 00000000



148											110										
A					F.1																
B					G																
I					H					J											
C.1.1					K					P.5											
C.1.2					L																
C.1.3					N																
C.1.4					P.1																
D.1					P.2																
D.2					P.3																
D.3					21																
E					S.1					R											

(прва страна)

(втора страна)

148		110	
A	F.1		
B	G		
I	H		
C.1.1	K		
C.1.2	L		
C.1.3	N		
C.1.4	P.1		
D.1	P.2		
D.2	P.3		
D.3	21		
E	S.1		
		J	P.5
		R	

(прва страна)

(втора страна)

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

2653.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за меѓународен патен превоз на патници и стока, склучена во Скопје на 31 март 2010 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за меѓународен патен превоз на патници и стока, („Службен весник на РМ“ бр. 143/2010), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.

27 јули 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

2654.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за соработка во областа на образованието и науката, склучена во Скопје на 5 октомври 2011 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за соработка во областа на образованието и науката, („Службен весник на РМ“ бр. 10/2012), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.

26 јули 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

2655.

ОБЈАВА

Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора во контекст на процесот на пристапување кон Европската Унија, склучен во Подгорица на 14 октомври 2011 година, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора во контекст на процесот на пристапување кон Европската Унија, („Службен весник на РМ“ бр. 40/2012), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.

27 јули 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ**

2656.

Врз основа на член 17 точка ж), членовите 66-а и 66-б од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднокретен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 6.8.2012 година донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕ-
КВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ
811-821/852-862 MHz****Член 1**

Се распишува јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz со ширина на блок 2x10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

Член 3

(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги кое ќе ја подигнат тендерската документација од членот 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:

- обезбедува електронски комуникациски услуги на минимум 300.000 (три стотини илјади) претплатници, заклучно со 31.12.2011 година;

- има вкупни средства (вкупна актива) од минимум 10.000.000 евра од обезбедување на електронски комуникациски услуги во 2010 и 2011 година поединечно;

- во последните пет години да не му била изречена правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;

- да има платени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа; и

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

(3) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции.

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач треба во рок од 90 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, со временски рокови за реализација за период од четири години.

(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:

- по една година од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 40% покриеност на територијата на Република Македонија;

- по две години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 60% покриеност на територијата на Република Македонија;

- по три години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 80% покриеност на територијата на Република Македонија; и

- по четири години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 95% покриеност на територијата на Република Македонија.

Член 4

Одобрението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години со важност од 01.09.2013 година до 31.08.2023 година со право на продолжување на важноста на одобрението на начин утврден во Законот за електронски комуникации.

Член 5

Критериум за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука е:

- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции.

Член 6

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 25.000.000 Евра (дваесет и пет милиони евра).

(2) Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното наदाвање треба да уплати депозит во висина од 0,1% од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во став (1) на овој член, односно износ од 25.000 Евра (дваесет и пет илјади евра) на сметка на Агенцијата за електронски комуникации, најдоцна до денот определен за јавно наддавање.

(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач по спроведеното јавно надавање. Понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за избор на најповолен понудувач.

Член 7

(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од денот на објавување на јавниот тендер во "Службен весник на Република Македонија".

(3) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт. На предната страна на надворешниот коверт на горниот лев агол треба да биде испечатен текст "НЕ ОТВОРАЈ" и бројот кој се однесува на јавниот тендер, а во средината на ковертот адресата на која треба да се достави понудата.

Член 8

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 14.09.2012 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 9

(1) За да може да се квалификува за јавното надавање понудувачот треба да ги исполни условите од членот 3 на оваа одлука и да достави навремена и комплетна понуда согласно инструкциите наведени во тендерската документација.

(3) Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен доколку за јавното наддавање се квалификуваат и на јавното наддавање учествуваат најмалку двајца понудувачи.

(1) Одлуката за избор на понудувачи кои ќе учествуваат во постапката на јавно наддавање ќе се донесе во рок од седум дена од денот на јавното отворање на понудите. Во одлуката ќе се утврди местото и времето на одржување на јавното наддавање коешто нема да биде пократко од 14 дена и подолго од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката.

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член заедно со поканата за учество за јавното наддавање ќе се достави истовремено до сите квалификувани понудувачи во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.

Член 10

(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот или заменикот на претседателот на Комисијата за спроведување на јавниот тендер со јавно наддавање формирана со решение на директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

(2) Постапката на јавно наддавање ќе биде детално прецизирана во Тендерската документација.

Член 11

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка – Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 13.08.2012 година.

Член 12

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Лилјана Денковска (за правни прашања)

e-mail liljana.denkovska@aec.mk

Јане Јакимовски (за технички прашања)

e-mail jane.jakimovski@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

(1) Одлуката за избор на најповолен понудувач по јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање.

(2) Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-2950/1

6 август 2012 година

Скопје

Директор,

Роберт Орданоски, с.р.

2657.

Врз основа на член 17 точка ж), член 62 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470-790 MHz (дигитална телевизија) за 2 (два) дигитални терестријални мултиплекси ("Службен весник на Република Македонија" број 99/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.8.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 470-790 MHz

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите кои од Советот за радиодифузија имаат добиено дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс.

Член 2

Предмет на јавниот тендер е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz. за 2 (два) мултиплекса за изградба на дигитален терестријален систем за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите кои од Советот за радиодифузија имаат добиено дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на државно ниво (територија на Република Македонија) и на регионално ниво (во зона на распределба-алотмент зона).

Член 3

(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавна комуникациска мрежа и услуги кое ќе ја подигне тендерската документација од членот 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:

- во последните пет години да не му била изречена правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;

- да има платени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа; и

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

(2) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука сметано од 01.06.2013 година.

(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач треба во рок од 30 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, со динамиката на изведба, покриеноста и начинот на поврзување на предавателните и репетиторските станици и нивните локации.

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:

- на 01 декември 2012 година да обезбеди најмалку 20% покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не биде помал од 112.859 домаќинства;

- на 01 март 2013 година да обезбеди најмалку 50% покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не биде помал од 282.148 домаќинства и

- на 01 јуни 2013 година да обезбеди најмалку 80% покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не биде помал од 451.436 домаќинства.

(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач е должен кога ќе започне да ги емитува програмските сервиси на радиодифузерите да обезбеди 7 дневен Електронски програмски водич (EPG).

(6) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач е должен да обезбеди банкарска гаранција од реномирана банка во висина од 1 (еден) милион евра, со важност до 01.09.2013 година, како гаранција за исполнување на проектот во целост и истата се доставува во Агенцијата за електронски комуникации во рок од три дена од денот на приемот на Одлуката за избор на најповолен понудувач.

Член 4

Одобението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години со важност од 01.06.2013 година до 31.05.2023 година со право на продолжување на важноста на одобриението на начин утврден во Законот за електронски комуникации.

Член 5

Критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука се:

- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе се вреднува со 20 поени) и

- Цената за годишно емитување на национално и регионално ниво (ќе се вреднува со 80 поени).

Член 6

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 300.000 Евра (три стотини илјади евра).

(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач, понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за избор на најповолен понудувач.

(3) Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ на еднократниот надоместок за добивање на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

Член 7

(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда за доделување на одобриението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од денот на објавување на јавниот тендер во "Службен весник на Република Македонија".

(3) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "ПОНУДА", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "ДОКУМЕНТАЦИЈА".

(5) На предната страна на надворешниот коверт на горниот лев агол треба да биде испечатен текст "НЕ ОТВОРАЈ" и бројот кој се однесува на јавниот тендер, а во средината на ковертот адресата на која треба да се достави понудата и тоа:

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

(Комисија за спроведување

на Јавен тендер број 02-2954/2)

ул. „Димитрие Чуповски“ број 13, Скопје

Република Македонија

(6) Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 8

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просторите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 14.09.2012 година во 12:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 9

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка – Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 13.08.2012 година.

Член 10

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Лилјана Денковска (за правни прашања)

e-mail liljana.denkovska@aec.mk

Јане Јакимовски (за технички прашања)

e-mail jane.jakimovski@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk

Член 11

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-2954/1
7 август 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

2658.

Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член 29-а став (7) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12 и 59/12), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 31.7.2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СМС ПОРАКИ
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗАШТИТАТА, УНА-
ПРЕДУВАЊЕТО И ПРОМОВИРАЊЕТО НА НА-
ЦИОНАЛНОТО И КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО И
ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија што треба да го обезбедат операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги во Република Македонија.

Член 2

Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на писмено барање од тело формирано од државен орган за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.

Член 3

Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба да обезбедат СМС пораките на телото од членот 2 на овој правилник да бидат проследени до своите претплатници и до роаинг претплатниците на нивните мрежи кога:

- Претплатниците или роаинг претплатниците ќе се најдат на растојание од 50 метри од културната знаменитост (локалитет, споменик и сл.) определена како таква од страна на телото од членот 2 на овој правилник;

- Претплатниците или роаинг претплатниците ќе влезат или ќе излезат од зона која што од страна на телото од членот 2 на овој правилник е определена како зона од туристичко и културно значење за Република Македонија (град, езеро, планина и сл.);

- Роаинг претплатници за прв пат ќе се регистрираат на мрежата на операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги.

Член 4

Содржината и јазикот на СМС пораките, временската рамка на почеток и крај на испраќање на поединечна СМС порака како и периодичноста на испраќањето на СМС пораките т.е. периодот кога еден исти претплатник не може да прими две исти СМС пораки ги утврдува телото од членот 2 на овој правилник.

Член 5

Телото од членот 2 на овој правилник за испраќање на СМС пораките, ќе користи табеларен начин, дефиниран во Прилог 1 на овој правилник за да ги пренесе

информациите до операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги за локалитетот, зоната, содржината на СМС пораката, временската рамка на почеток и крај на испраќање на поединечна СМС порака, како и периодичноста на испраќањето на СМС пораките.

Член 6

Телото од членот 2 на овој правилник за испраќање на СМС пораките, покрај табеларниот начин дефиниран во Прилог 1 на овој правилник, може да користи и систем за автоматско испраќање на поединечни или на голем број СМС пораки.

Член 7

Доколку телото формирано од државен орган за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија користи систем за автоматско испраќање на поединечни или на голем број СМС пораки, Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги по приемот на писменото барање согласно членот 2 на овој правилник треба на ова тело да му обезбедат MSISDN број со кој ќе се идентификуваат сите СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.

Член 8

Доколку телото од членот 2 на овој правилник користи систем за автоматско испраќање на поединечни или на голем број СМС пораки, тогаш Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на овој систем да му обезбедат технички интерфејс за пристап до нивните мрежи.

Член 9

Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на претплатниците да им обезбедат можност, доколку сакаат, да го откажат прираќањето на СМС пораките на телото од членот 2 на овој правилник.

Член 10

Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегување во сила на овој правилник да обезбедат пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија на начин пропишан со овој Правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на РМ”.

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.

Бр. 02-2922/1
31 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

Прилог 1.

Локалитет/ Зона	Содржина на СМС	Временската рамка на почеток и крај на испраќање на поединечна СМС порака		Периодичноста на испраќањето на СМС пораките т.е. периодот кога еден исти претплатник не може да прими две исти СМС пораки.
		Почеток	Крај	

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2659.

Врз основа на член 57 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 81/07), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2012 ГОДИНА

Член 1

Во Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 54/12), во членот 1 точка 4 подточка 4.2 во ставот 1, во точката 8 подточка 8.2 во ставот 1 и во точката 9 подточка 9.2 во ставот 1 зборовите ”најдоцна до 30 април” се заменуваат со зборовите “до 31 октомври”.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1343/4

7 август 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

2660.

Врз основа на член 85 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, објавува

Л И С Т А
НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ ПРИ
УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОВЕРКА ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР НА
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН (*)

Животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка на документите, идентитетот и на физички преглед од страна на официјален ветеринар на граничен премин се:

ГЛАВА 1		
Живи животни		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
0101	Живи коњи, магарина, мулиња и мазги	Сите
0102	Живи говеда	Сите
0103	Живи свињи	Сите
0104 10	Живи овци	Сите
0104 20	Живи кози	Сите
0105	Жива живина, живина од видот <i>Gallus domesticus</i> , пајки, гуски, мисирки и морки	Сите
0106	Други живи животни	Сите, ги вклучува сите животни од следниве тарифни подброеви: 0106 11 00 (примати) 0106 12 00 (китови, делфини и морски прасиња (цицачи од редот Cetacea); морски крави (цицачи од редот Sirenia); фоки, морски лавови и моржеви (цицачи од подредот Pinnipedia) 0106 13 00 (камили и други камелиди (Camelidae)) 0106 14 10 (домашни зајаци) 0106 14 90 (други видови зајаци освен домашни зајаци) 0106 19 00 (Други): цитачи различни од оние кои се опфатени со тарифните броеви 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 и 0106 14; Опфака кучиња и мачки 0106 20 00 Влекачи (вклучително змии и желки) 0106 31 00 (птици: птици грабливки) 0106 32 00 (птици: pssitaciformes вклучително обични папагали, мали долгоопашести папагали, макао и какаду) 0106 33 00 (птици тркачи; ему (dromaius novaehollandie) 0106 39 00 (Други): опфака птици, освен оние со тарифни броеви 0105, 0106 31, 0106 32 и 0106 33, вклучително и гулаби. 0106 41 00 (пчели) 0106 49 00 (други инсекти освен пчели) 0106 90 00 (Други): сите останати живи животни, на друго место неспоменати ниту опфатени, различни од цитачи, птици и влекачи. Живи жаби за одгледување живи во вивариуми или да бидат убиени за исхрана на луѓе се опфатени со овој тарифен број.

(*) Со оваа листа се врши усогласување со Одлуката на Комисијата бр. 2007/275/ЕЗ од 17 април 2007 година за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ (CELEX бр. 32007D0275)

ГЛАВА 2		
Месо и други јастиви кланични отпадоци		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
0201	Месо говедско, свежо или разладено	Сите
0202	Месо говедско, замрзнато	Сите
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	Сите
0204	Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато	Сите
0205 00	Месо коњско, магарешко и од мулиња или мазги, свежо, разладено или замрзнато	Сите
0206	Јастиви кланични отпадоци од говеда, свињи, овци, кози, коњи, магариња, мулиња или мазги, свежи, разладени или замрзнати	Сите
0207	Месо и јастиви кланични отпадоци од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати	Сите
0208	Друго месо и јастиви кланични отпадоци, свежи, разладени или замрзнати	Сите, освен: сиров материјал што не е наменет/погоден за исхрана на луѓе. Ова го вклучува сировиот материјал наменет за производство на желатин или колаген за исхрана на луѓе. Опфака сето месо и јастиви кланични отпадоци од следните тарифни подброеви: 0208 10 (од питоми или диви зајаци) 0208 30 00 (од примати) 0208 40 (од китови, делфини и морски прасиња (цицачи од редот Cetacea); морски крави (цицачи од редот Sirenia); фоки, морски лавови и моржеви (цицачи од подредот Pinnipedia)) 0208 50 00 (од влекачи, вклучително змии и желки) 0208 60 00 (од камили и други камелиди (Camelide)) 0208 90 (друго: од домашни гулаби, од дивеч, освен од питоми или диви зајаци): опфака месо од препелици, ирваси или било кои други од видот цитачи. Опфака жабји батаци со CN код 02 08 90 70.
0209	Свинско сало, исчистено од месо, живинско сало, неистопени или поинаку екстрахирани, свежи, разладени или замрзнати, солени во саламура, сушени или чадени	Сите, опфака сурово и преработено сало како што е опишано во колона 2.
0210	Месо и јастиви месни кланични отпадоци, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиви брашна и прав од месо или од кланични отпадоци	Сите, опфака месо, производи од месо и други производи од животинско потекло. Опфака преработени животински протеини и сушени свински уши за исхрана на луѓе. Коски за исхрана на луѓе се опфатени со тарифен број 0506. Колбаси се опфатени со тарифен број 0601. Џимирунки се опфатени со тарифен број 2301.
ГЛАВА 3		
Риба, черупкари, мекотели и други водни без'рбетници		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
0301	Риби, живи	Сите: опфака пастрмка, јагула, крап или друг вид или било која риба увезена за одгледување или репродукција. Жива риба увезена за непосредна исхрана на луѓе при

		ветеринарната проверка се третира како производ. Опфака украсна риба од тарифен подброј 0301 10.
0302	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тарифен број 0304	Сите, опфака црн дроб и икра, свежи или разладени во CN код 0302 90 00.
0303	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго месо од риба од тарифен број 0304	Сите, опфака црн дроб и икра, замрзнати, од тарифен подброј 03 03 90.
0304	Рибини филети и друго месо од риба (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато.	Сите
0305	Риби, сушени, солени или во саламура; чадена риба, обарени или не, пред или за време на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од риба, погодни за исхрана на луѓе.	Сите, опфака други производи од риба како брашно, прав и пелети погодни за исхрана на луѓе, подготвени од риба, опфака глави, перки и воздушен меур и други производи од риба.
0306	Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, посолени или во саламура; чадени черупкари, со или без черупка, обарени или не, пред или за време на процесот на чадење; черупкари, во черупка, варени на пареа или во вода, неразладени или разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; брашно, прав и пелети од черупкари, погодни за исхрана на луѓе.	Сите: живи черупкари наменети за непосредна исхрана на луѓе при ветеринарните проверки се третираат како производи. Опфака морски шкампи и нивни цисти како домашни миленици; и сите живи украсни черупкари.
0307	Мекотели, со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; чадени мекотели, со или без черупка, обарени или не, пред или за време на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од мекотели, погодни за исхрана на луѓе.	Ги опфака мекотелите кои може да биле обарени и потоа чадени. Други обарени мекотели се опфатени со тарифниот број 16 05. Опфака живи украсни мекотели. Живи мекотели увезени за непосредна исхрана на луѓе при ветеринарните проверки се третираат како производи. Опфака се од тарифните подброеви 03 07 11 до 03 07 99, како следните примери: 0307 60 (полжави, освен морски полжави): вклучува копнени гастроподи од видовите <i>Helix pomatia</i> , <i>Helix aspersa</i> , <i>Helix lucorum</i> и видовите од фамилијата Achatinidae. Опфака живи полжави (вклучително и свежи водни полжави) за непосредна исхрана на луѓе и месо од полжави за исхрана на луѓе. Опфака делумно обарени и делумно преработени полжави. Понатамошно преработени производи се опфатени со тарифен број 16 05. 0307 91 00 (живи, свежи или разладени останати мекотели, освен школки од фамилиите Pectinidae, Mytilidae, Ostreidae, сипи, октоподи, полжави освен морски, школки од фамилијата Veneridae, школки од фамилијата Cardiidae, школки од фамилијата Arcidae, школки од фамилијата Haluotidae, вклучително и брашно, прав и пелети добиени од нив погодни за исхрана на луѓе): опфака месо од морски полжави, независно дали се со черупка или не. 0307 99 (други мекотели освен школки од фамилиите Pectinidae, Mytilidae, Ostreidae, сипи, октоподи, полжави освен морски, школки од фамилијата Veneridae, школки од фамилијата Cardiidae, школки од фамилијата Arcidae, школки од фамилијата

		Haliutidae освен живи, свежи или разладени, но вклучително брашно, прав и пелети добиени од нив; погодни за исхрана на луѓе).
0308	Водени без'рбетници, освен школки и черупкари, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; чадени водени без'рбетници освен школки и черупкари, обарени или не, пред или за време на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од мекотели, погодни за исхрана на луѓе.	Сите
ГЛАВА 4 Млеко и производи од млеко; живински птичји јајца; природен мед; производи од животинско потекло наменети за исхрана, неспомнати ниту опфатени на друго место		
CN код (1)	Опис (2)	Квалификација и појаснување (3)
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување.	Сите: сурово млеко, пастеризирано млеко или термизирани млеко вклучително и замрзнато млеко. Опфаќа млечни фракции. Млеко за исхрана на животни е опфатено под овој тарифен број, додека храна за исхрана на животни која содржи млеко е опфатена со тарифен број 2309. Млеко за терапевтски/ профилактички цели е опфатено со тарифен број 3001.
0402	Млеко и павлака концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување.	Сите, вклучително млеко за доенчиња.
0403	Матеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирано или неконцентрирано, или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јаткасто овошје или какао.	Сите, опфаќа павлака, ароматизирана или со овошје, замрзнато и ферментирано млеко за исхрана на луѓе. Сладоледот е под тарифен број 2105. Пијалоките кои содржат млеко со арома на какао или други супстанции се опфатени со тарифен број 2202.
0404	Сурутка, концентрирана или неконцентрирана или со додаток на шеќер или други материи за засладување; производи што се состојат од природни состојки на млеко со додаден или без додаден шеќер или други материи за засладување, на друго место неспомната ниту опфатена.	Сите, ги опфаќа производите од млеко за доенчиња. Опфаќа со CN код 0404 10 48 колострум од говеда, во течна форма, обезмастен и де-казеиниран, за исхрана на луѓе, и со CN код 04040 90 21 сушено со жежок гас, колострум во прав со намалена масленост кој не е де-казеиниран, за исхрана на луѓе.
0405	Путер и други масти и масла добиени од млеко; млечни намази.	Сите: Опфаќа млечни намази.
0406	Сирење и урда	Сите
0407	Птичји јајца, во лушпа, свежи, конзервирани или варени.	Сите, опфаќа јајца за насад и специфични патоген слободни јајца (SPF јајца), оплодени јајца за инкубација (0407 11 и 0407 19). Опфаќа свежи јајца (0407 21 до 0407 29) и други јајца (0407 90), погодни и непогодни за исхрана на луѓе. Опфаќа "100 години стари јајца". Албумин од јајца, непогоден и погоден за исхрана на луѓе е опфатен со тарифен број 3502.
0408	Птичји јајца, без лушпа и жолчки од јајца, свежи, сушени, варени во вода или на пареа, обликувани, замрзнати или на друг начин	Сите: Овој тарифен број вклучува производи од јајца било да се или не термички третиран и производи непогодни за исхрана на луѓе.

	конзервирани, со содржина или без содржина на додаден шеќер или други материи за засладување.	
0409 00 00	Природен мед	Сите
0410 00 00	Производи наменети за исхрана од животинско потекло на друго место неспомнати ниту опфатени.	Сите Овој тарифен број вклучува "матичен млеч" и прополис (кој се употребува за производство на фармацевтски производи и додатоци во исхрана) и друг материјал од животинско потекло за исхрана на луѓе, освен коски (кои се опфатени со тарифен број 0506). Инсектите или јајцата од инсекти наменети за исхрана на луѓе се опфатени со овој CN код.
ГЛАВА 5		
Производи од животинско потекло, на друго место неспомнати ниту опфатени		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
0502 10 00	Четини и влакна од питоми или дивни свињи и отпадоци од овие четини.	Сите, необработени и обработени. Необработена четина од свињи подразбира четина која не била подложена на фабричко перење, била добиена со штавење или била третирана со некој друг метод за да се осигура дека нема остатоци од никакви патогени.
0504 00 00	Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риба), цели или нивни делови, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени.	Сите: опфаќа желудници, бабулиња и црева од говеда, свињи, овци, кози или од живина кои се исчистени, солени, сушени или загреани.
Ex 0505	Кожи и други делови од птици, со пердуви или подпердуви, пердуви и делови од пердуви (со потсечени или непотсечени рабови) и подпердуви, понатаму необработувани освен исчистени, дезинфицирани или обработени заради зачувување; прав и отпадоци од пердув или делови од пердуви.	Сите: вклучително и трофеи од дивни птици освен обработени декоративни пердуви, обработени пердуви кои се носат од патниците за нивна приватна употреба или пратки на обработени пердуви кои се испратени на приватни лица за не-индустриски цели. Согласно член 35 алинеја 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) не се врши увоз и транзит низ Република Македонија на нетретиран пердуви и делови од пердуви и подпердуви. Независно од третманот на перјето, тоа подлежи на ветеринарни проверки согласно посебните барања за ставање во промет на волна и влакна во Република Македонија. Посебните барања за трофеи од дивеч се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) Прилогот 2 Глава II Оддел 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот

		сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) , опфаќа перја што се употребуваат за полнење, пердуви сурови или други перја.
0506	Коски и срцевина од рогови, нетретирани, обезмастени, просто подготвени (но не исечени во форми), обработени со киселина или де-желатинизирани; прашок и отпадоци од овие производи.	Опфаќа: коски за производство на желатин, или колаген доколку се добиени од трупови кои биле заклани за исхрана на луѓе и коскено брашно за исхрана на луѓе. Посебните барања за таквите производи кои не се наменети за исхрана на луѓе се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 6 (трофеи од дивеч) и ред 11 (коски и производи од коски, освен коскено брашно), папци и производи од папци (освен брашно од папци) за примена освен како храна за исхрана на животни, органски збогатувачи на почва или подобрувачи на почва) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*)
0507	Слонова коска, желковина, китова коска, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита и папци, нокти, канци и клунови, необработени или просто приготвени, но не исечени во форми; прав и отпадоци од овие производи.	Посебните барања за трофеи од дивеч се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*) Опфаќа обработени трофеи од дивеч од птици и унгулати кои се исклучиво коски, рогови, копита, папци, еленски рогови, заби, кожи и подкожја кои доаѓаат од трети земји.
Ex 0508 00 00	Корали и слични материјали, необработени или едноставно подготвени но не поинаку обработени; черупки од мекотели, черупкари или ехинодерми и сипи, необработени или едноставно подготвени, но не исечени во форми, прашок и нивен отпад.	Празни черупки наменети за исхрана и како суровина за глюкозамин. Черупките кои содржат меко ткиво и месо кое е наменето за други цели се дадени во точка 3.11.1 од Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло. ^(*)
Ex 0510 00 00	Сива амбра, кастореум, цибет и мошус, кантариди, жолчки, сушени или несушени; жлезди и други производи од животинско потекло, за производството на фармацевтски производи, свежи, разладени, замрзнати или поинаку привремено конзервирани.	Посебните барања за производство на храна за домашни миленици освен сива храна за домашни миленици и од деривати на нуспроизводи за цели надвор од синцирот на добиточна храна (за фармацевтски и други технички производи) се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло,

		како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит за нуспроизводи од животинско потекло.^(*) Жлезди, други производи од животинско потекло и жолчка се опфатени со овој тарифен број. Сушени жлезди и производи се опфатени со тарифен број 3501.
0511	Производи од животинско потекло на друго место неспомнати ниту опфатени; мртви животни од Глава 1 или 3, неподгодни за исхрана на луѓе.	Сите, опфаќа тарифни подброеви од 0511 10 до 0511 99. Опфаќа генетски материјал (сперма и ембриони од животинско потекло од видовите: говеда, овци, кози, коњи и свињи) и нуспроизводи од животинско потекло од материјал од Категориите 1 и 2 согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло. 0511 10 00 (сперма од бикови) 0511 91 (производи од риба или черупкари, мекотели или други водни безрбетници): сите, опфаќа икра за изведување, мртви животни, нуспроизводи од животинско потекло за производство на храна за домашни миленици и за фармацевтски и други технички производи. Опфаќа мртви животни од Глава 3, кои не се наменети за исхрана или определени како неподгодни за исхрана на луѓе, како на пример daphnidia познати како водени болви и други черупкари како ostracoda или phyllopoda, сушени, за храна на аквариумски рипки; опфаќа и мамци (јадици) за риба. 0511 99 10 (жили или тетиви; парчиња и слични отпадоци од кожи и крзна) 0511 99 31 (сурови природни сунѓери од животинско потекло): сите, доколку се за исхрана на луѓе, доколку не се за исхрана на луѓе, само оние за храна за домашни миленици. Посебните барања за производите од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓе се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 12 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*) 0511 99 39 (освен сурови природни сунѓери од животинско потекло): сите, доколку се за исхрана на луѓе, доколку не се за исхрана на луѓе, само оние за храна за домашни миленици. Посебните барања за производите од животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓе се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 12 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*) 0511 99 85 (други производи од животинско потекло на друго место неспомнати или вклучени; мртви животни од Глава 1, неподгодни за исхрана на луѓе): сите: ембриони, јајце клетки, сперма и генетски материјал кој не е опфатен со тарифен број 0511 10 од сите видови животни, освен од говеда. Опфаќа нуспроизводи од

		животинско потекло за производство на храна за домашни миленици или други технолошки производи. Опфаќа необработени коњски влакна, пчелни производи освен восоци за примена во апикултура или техничка примена, спермацети за техничка примена, мртви животни од Глава 1 кои не се јастиви или не се наменети за исхрана на луѓе (пр. кучиња, мачки и инсекти), материјал од животинско потекло каде есенцијалните карактеристики не биле променети и животинска крв, која не е добиена од риба, за исхрана на луѓе.
ГЛАВА 12		
Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна (кабаста)		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 1212 99 95	Пчелин полен	Сите
Ex 1213 00 00	Слама и плева од жита, сурови неподготвени цела или сечена, мелена, пресувана или во форма на пелети.	Опфаќа само слама.
Ex 1214 90	Бросква, добиточна репка, корења за сточна храна, сено, луцерка (alfa alfa), детелина, есперзета, добиточен кел, лупина, граорица и слични производи за добиточна храна вклучително и во форма на пелети: освен брашно и пелети од луцерка (alfa alfa).	Опфаќа само сено.
ГЛАВА 15		
Маснотии и масла од животинско или растително потекло и производи од нивно разложување; преработени маснотии за јадење; восоци од животинско или растително потекло		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
1501	Свинска маст (вклучително сало) и живинска маст, освен онаа од тарифен број 0209 или 1503.	Сите
1502	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози освен оние од тарифен број 1503.	Сите
1503 00	Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст, олеостеарин, олео-масло и масла од лој, не-емулгирани или мешани или на друг начин приготвени.	Сите
1504	Маси и масла, како и нивни фракции, од риби или морски цицачи, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани.	Сите, рибино масло и масла од производи од риба и морски цицачи. Различни подготовки за исхрана се опфатени во Глава 21.
1505 00	Маснотии од волна и масни супстанции добиени од нив (вклучително и ланолин).	Сите. Увозот не е ограничен за обработената волна доколку е во согласност членовите 32 и 33 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*)

1506 00 00	Други масти и масла од животинско потекло и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемски немодификувани.	Сите Нераздвоени масти или масла, со нивните основни фракции произведени со метод дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 10 точка 1.2.1. од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)10}
1516 10	Животински масти и масла и нивни фракции делумно или целосно хидрогенизирани, интер-естерифицирани, реестерифицирани или елаидинизирани, рафинирани или нерафинирани но не дополнително приготвени.	Сите: масти и масла од животинско потекло. На ветеринарни проверки подлежат и деривати од масти кои опфаќаат производи од првата фаза на производство добиени од маснотии и масла од животни кога во нивна чиста состојба се произведени со метод даден во Прилог 2 Глава II Оддел 10 точка 1.2.1. од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)10}
Ex 1517	Маргарин, мешавини за исхрана или подготовки од животински или растителни масти или масла или од фракции на различни масти или масла од оваа Глава, освен масти или масла за исхрана или нивни фракции од тарифен број 1516.	Само оние кои содржат масти и масла од животинско потекло.
Ex 1518 00 91	Животински или растителни масти и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во вакуум или во инертен гас или поинаку хемски модификувани, исклучувајќи ги оние од тарифен број 1516.	Само преработени масти и масла од животинско потекло. Масни деривати произведени со метод даден во Прилог 2 Глава II Оддел 10 точка 1.2.1. од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)10} Посебните барања се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 17 (топени масти) и ред 18 (масни деривати) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)11}
1518 00 95	Мешавини или подготовки од животински или од животински и растителни масти и масла и нивни фракции, кои не се наменети за	Сите: Подготовки од масти и масла од животинско потекло. Масни деривати произведени со метод даден во Прилог 2 Глава II Оддел 10 точка 1.2.1. од Правилникот за

	исхрана.	начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ⁽¹⁰⁾
Ex 1518 00 99	Друго	Само доколку содржат масти од животинско потекло.
1521 90 91	Сиров восок од пчели и восоци од други инсекти.	Сите, ги опфаќа восоците во природно саќе, сиров пчелин восок за апикултурни или технички цели. Според членот 35 алинеја 3 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ⁽¹²⁾ не е дозволен увоз и транзит на пчелин восок во форма на медно саќе. Посебните барања за нуспроизводи од апикултура се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 10 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ⁽¹³⁾
1521 90 99	Восок од пчели и восоци од други инсекти, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени, освен сирови.	Сите, опфаќа восоци, преработени или рафинирани, боени или белени за апикултурни или за технички цели. Посебните барања за нуспроизводи од апикултура се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 10 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ⁽¹³⁾ Апикултурни нуспроизводи освен пчелин восок подлежат на ветеринарни проверки под CN код 0511 99 „Друго“.
Ex 1522 00	Остатоци; резидуи добиени од обработката на масни супстанции или растителни или животински восоци.	Само од животинско потекло.
ГЛАВА 16		
Подготовки од месо, риби, черупкари, мекотели или од други водни без'рбетници		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, јастиви кланични отпадоци или од крв; подготовки од храна врз основа на овие производи.	Сите, опфаќа конзервирано месо во различни форми.

1602	Друго приготвено или конзервирано месо, јастиви кланични отпадоци или крв.	Сите, опфаќа конзервирано месо во различни форми.
1603 00	Екстракти и сокови од месо, риби или черупкари, мекотели или други водни без'рбетници.	Сите, вклучува рибин протеин во гел форма, разладен или замрзнат.
1604	Приготвена или конзервирана риба; кавијар и замена за кавијар приготвен од рибини јајца; риба цела или во парчиња, но не мелена.	Сите, варени или делумно варени кулинарски подготовки кои содржат или се помешани со риба или производи од риба. Опфаќа сурими со CN код 1604 20 05. Опфаќа риба во конзерва и кавијар во конзерва, во херметички затворени контејнери, и исто така суши (доколку не се класифицирани во Глава 19). Тестенини полнети со производи од риба се опфатени со тарифен број 1902. Ражнички од риба (сирово месо од риба/ шампи со зеленчук на дрвено стапче) се класифицираат во CN код 1604 19 97.
1605	Черупкари, мекотели или други водни без'рбетници, приготвени или конзервирани.	Сите, потполно подготвени или делумно подготвени полжави. Опфаќа конзервирани черупкари, или други водни без'рбетници.
ГЛАВА 17 Шеќер и производи од шеќер		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
1702 11 00	Лактоза и лактозен сируп, кој содржи по маса 99% или повеќе лактоза, изразена како анхидратна лактоза, пресметано на сува материја.	Сите, опфаќа вештачки мед и мешавини од природен и вештачки мед.
ГЛАВА 19 Подготовки од жита, брашно, скроб или млеко; слаткарски производи		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
1901	Екстракт на слад; подготовки од храна од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт од слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно обезмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфатени; подготовки од храна од стоки од тарифни броеви од 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметана на потполно обезмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфатени.	Сите. Кулинарски производи се опфатени со Глави 16 и 21.
1902 11 00	Тестенини неварени, неполнети или поинаку приготвени, кои содржат јајца.	Сите
1902 20 10	Полнети тестенини варени или неварени или поинаку приготвени со содржина повеќе од 20% по маса на риба, черупкари, мекотели или други водни без'рбетници.	Сите
1902 20 30	Полнети тестенини, варени или неварени или поинаку приготвени со содржина повеќе од 20% по маса колбаси и колбасичарски производи,	Сите

	од месо и јастиви кланични отпадоци од било кој вид, вклучително масти од било кој вид или потекло.	
Ex 1902 20 91	Варени полнети тестенини.	Кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 1902 20 99	Други [други полнети тестенини, неварени].	Кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 1902 30	Други тестенини, освен тестенините од тарифните подброеви 1902 11, 1902 19 и 1902 20.	Кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 1902 40	Кус-кус.	Ги опфаќа оние кои содржат производи од животинско потекло. Опфаќа подготвен кус-кус, како на пример кус-кус полнет со месо, зеленчук или други состојки така да процентот на месо не поминува 20% од масата на подготовката.
Ex 1904 90 10	Подготвена храна од ориз.	Кои содржат производи од животинско потекло како на пример, суши (доколку не се класифицирани во Глава 16).
Ex 1905	Слатки.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат месо или други производи од животинско потекло.
ГЛАВА 20		
Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или други делови на растенија		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 2004	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат освен производите од тарифен број 2006.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 2005	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамерзнат, освен производите од тарифен број 2006.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло.
ГЛАВА 21		
Разни подготовки наменети за исхрана		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 2103 90 90	Сосови и нивни подготовки; мешани мирудии и мешани зачини; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф). Други	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 2104	Супи и чорби и подготовки за тие производи; хомогенизирани мешовити подготовки од храна.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло.
Ex 2105 00	Сладолед и друг мраз за исхрана, со додаток или без додаток на какао.	Ги опфаќа производите кои содржат сирово или преработено млеко.
Ex 2106 10	Концентрати на протеини и текстурирани протеински субстанции.	Ги опфаќа мешовитите производи оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло наведени во член 163-а став (1) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло. ^(*)

2106 90 92	Други подготовки од храна на друго место неспомнати или вклучени, кои не содржат млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или содржат, по маса, помалку од 1,5% млечни масти, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло на пример додатоци на исхраната, фонду сирења, хондроитин, животински масла или други производи од животинско потекло во капсули, со или без други супстанции.
2106 90 98	Други подготовки од храна на друго место неспоменати или опфатени.	Ги опфаќа оние подготовки кои содржат производи од животинско потекло на пример додатоци на исхраната, фонду сирења, хондроитин, животински масла или други производи од животинско потекло во капсули, со или без други супстанции.
ГЛАВА 22		
Пијалоци, жестоки алкохолни пијалоци и оцет		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 2202 90	Други безалкохолни пијалоци, освен сокови од овошје и зеленчук од тарифен број 2209.	Содржи производи или масти од производи од тарифен број од 0401 до 0404.
ГЛАВА 23		
Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за исхрана на животни		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
2301	Брашно, прав и пелети од месо или од јастиви кланични отпадоци, од риба или од черупкари, мекотели или други водни безрбетници, непогодни за исхрана на луѓе; цимирики.	Сите, опфаќа преработен протеин од животинско потекло кој не е наменет за исхрана на луѓе, месно брашно кое не е наменето за исхрана на луѓе, и цимирики кои се или не се наменети за исхрана на луѓе. Брашно од пердуви е опфатено со тарифен број 0505. Посебните барања за преработени протеини од животинско потекло се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*)
Ex 2309	Подготовки наменети за исхрана на животни.	Сите, освен тарифни подброеви 2309 90 20 и 2309 90 91. Опфаќа, покрај другото, храна за исхрана на кучиња или мачки, за продажба на мало (тарифен подброј 2309 10), која содржи производи од животинско потекло и риба или од морски цицачи (CN код 2309 9010). Производи за исхрана на животни, вклучително и мешавини на храна (како од копита и рогови). Овој тарифен број опфаќа течно млеко, колострум и производи кои содржат производ од млеко, колострум, и/или јагленихидрати, кои се исклучиво за исхрана на животни. Опфаќа храна за домашни миленици, кучешки грицкалки и мешавина од храна, мешавините може да вклучуваат и мртви инсекти. Посебните барања за храна за домашни миленици вклучително и кучешки грицкалки се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 12 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-

		здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит^(*). Опфака производи од јајца кои не се за исхрана на луѓе и други преработени производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе. Посебните барања за производи од јајца се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 табела 1 ред 9 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^{(*)16}
ГЛАВА 28		
Неоргански хемикалии; органски или неоргански соединенија на благородни метали, од ретки метали, од радиоактивни елементи или од изотопи		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 2835 25 00	Калциум хидрогенортофосфат („дикалциум фосфат“).	Само од животинско потекло. Посебните барања за дикалциум фосфат се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)17}
2835 26 00	Други фосфати на калциум.	Трикалциум фосфат само од животинско потекло. Посебните барања за трикалциум фосфат се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^{(*)18}
ГЛАВА 29		
Органски хемикалии		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 29 32 99 00	Хетероциклични соединенија само со кислороден(дни) хетеро-атом(и).	Само од животинско потекло, на пример, глюкозамин-сулфат.
ГЛАВА 30		
Фармацевтски производи		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
3001 20 90	Екстракти од жлезди или други органи или од нивни секрети, од друго освен по потекло од луѓе.	Сите; опфака производи кои се употребуваат како замена за мајчиниот колострум и кои се користат за исхрана на телиња.
3001 90 91	Супстанции од животинско потекло приготвени за терапевтски или профилатички цели: хепарин и	Сите

	негови соли.	
3001 90 98	Други супстанции од животинско потекло освен хепарин и негови соли приготвени за терапевтски или профилактски цели, на друго место не специфицирани или вклучени.	Сите. Во однос на жлездите и други органи, овој тарифен подброј ги опфаќа хипофизата, надбубрежните жлезди и тироидната жлезда; освен козметички производи, активни медицински помагала, медицински помагала за <i>in vitro</i> дијагностика, ветеринарно-медицински препарати и лекови.
Ex 3002 10 10	Антисеруми, модифицирани или немодифицирани или добиени со биотехнолошки процеси.	Антисеруми само од животинско потекло. Не ги опфаќа крајните медицински производи наменети за крајниот потрошувач. За тарифен број 3002, посебните барања за нуспроизводи од животинско потекло се однесуваат за крвни продукти за технички цели освен од копитари и специфицирани во ред 2: крвни продукти освен од копитари; и ред 3: крв и крвни продукти од копитари од Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. (*19)
3002 10 91	Хемоглобин, крвни глобулини и серум глобулини, модифицирани или немодифицирани или добиени со биотехнолошки процеси.	Само материјал добиен од животни.
3002 10 99	Други фракции на крв и имунолошки производи, модифицирани или немодифицирани или добиени со биотехнолошки процеси, од друго потекло освен по потекло од луѓе.	Само материјал добиен од животни.
3002 90 30	Животинска крв приготвена за терапевтски, профилактски или дијагностички цели.	Сите
Ex 3002 90 50	Култури на микроорганизми.	Патогени и култури на патогени.
Ex 3002 90 90	Друго.	Патогени и култури на патогени.
Ex 3006 92 00	Фармацевтски отпад.	Само материјал добиен од животни. Фармацевтски отпад, фармацевтски производи кои не се погодни за нивната првична намена.
ГЛАВА 31		
Фертилизери		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 3101 00 00	Фертилизери од животинско потекло, неизмешани или меѓусебно измешани или хемиски обработени; фертилизери добиени со мешање или со хемиска обработка на производи од животинско или растително потекло.	Само производи во неизменета форма добиени од животни. Опфаќа гуано, губриво, освен хемиски мешавини на губрива кои се применуваат како фертилизери (на пр, тарифен број 3105). Опфаќа губриво мешано со преработен протеин од животинско потекло, доколку се применува како фертилизер. Посебните барања за губриво, преработено губриво или преработени производи од губриво се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско

		потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^{(*)20}
ГЛАВА 35		
Албуминоидни супстанции; модификувани скробови; лепила; ензими		
CN код (1)	Опис (2)	Квалификација и појаснување (3)
Ex 3501	Казеин, казеинати и други деривати на казеинот; лепила од казеин.	Казеин за исхрана на луѓе, исхрана на животни или за технички цели. Посебните барања за млеко, производи на база на млеко и колострум, кои не се за исхрана на луѓе, се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^{(*)21}
Ex 3502	Албумини (вклучително концентрати на два или повеќе протеини од сурутка, кои содржат повеќе од 80% протеини од сурутка, сметано на сува материја), албуминати и други деривати на албумин.	Опфаќа производи добиени од јајца и од млеко, за исхрана на луѓе или не (вклучително и храна за исхрана на животни) и тоа: производи од јајца и производи од млеко и преработени производи за исхрана на луѓе, дефинирани во член 4 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло и член 2 од Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи. ^{(*)22} Посебните барања за млеко, производи на база на млеко и колострум, кои не се за исхрана на луѓе се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 табела 1 ред 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^{(*)23} и за производи од јајца, кои не се за исхрана на луѓе дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 9 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^{(*)16}
Ex 3503 00	Желатин (вклучително желатин во листови со правоаголна (вклучително квадратна) форма, површински обработени или необработени или бојадисани) и деривати на желатин; желатин од	Опфаќа желатин за исхрана на луѓе и за прехранбена индустрија. Желатин од тарифен број 9602, (обработен, нестврднат желатин и делови од нестврднат желатин (на пример, празни капсули) не подлежи на ветеринарна проверка. Посебните барања за желатин и хидролизирани

	воздушен меур од риба; други лепила од животинско потекло, освен казеински лепила од тарифниот број 3501.	протеини кои не се за исхрана на луѓе се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) и Прилог 2 Глава II Оддел 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*)
Ex 3504 00 00	Пептони и нивни деривати; други протеински супстанции и нивни деривати, на друго место неспомнати или вклучени; прав од кожа, хромиран или нехромиран.	Опфака колаген и хидролизирани протеини за исхрана на луѓе и за прехранбена индустрија. Посебните барања за колаген се дадени во Прилог 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 8 и ред 5 за хидролизирани протеини од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*) Опфака протеински производи на база на колаген добиени од кожи, подкожја, тетиви на животни, вклучително коски кога се работи за свињи, живина и риба. Опфака хидролизирани протеини кои се состојат од полипептиди, пептиди или аминокиселини, и нивни мешавини, добиени со метод на хидролиза на нуспроизводи од животинско потекло. Кога се користат како адитиви за подготовки од храна, не подлежат на ветеринарни проверки (тарифен број 2106). Опфатени се сите нуспроизводи од млеко за исхрана на луѓе доколку не се опфатени со тарифниот број 0404.
Ex 3507 10 00	Сириште и негови концентрати.	Сириште и концентрати за исхрана на луѓе, добиени само од производи од животинско потекло.
ГЛАВА 38 Различни хемиски производи		
CN код (1)	Опис (2)	Квалификација и појаснување (3)
Ex 3822 00 00	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога, приготвени дијагностички или лабораториски реагенси на или без подлога, освен оние од тарифен број 3002 или 3006; сертифицирани референтни материјали.	Добиени само од производи од животинско потекло.
Ex 3825 10 00	Комунален отпад	Сиот кетеринг отпад кој содржи производи од животинско потекло вклучително користени кујнски масла кои содржат производи од животинско потекло

		кои се наменети за преработка со стерилизација под притисок или стерилизација без притисок со еквивалентен третман или за трансформација во биогаз или за компостирање.
3826 00	Биодизел и негови мешавини, кои содржат или не содржат помалку од 70% по маса на петролеум масла или масла добиени од битуменозни минерали	Сите преработени масти вклучително масла или масти од животинско потекло како што е дадено во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 17 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ^(*)
ГЛАВА 39		
Пластични маси и производи од пластични маси		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 3913 90 00	Други природни полимери (освен алгинска киселина, нејзини соли и естри) и модифицирани природни полимери (пр. стврднати полимери, хемиски деривати на природна гума), на друго место неспоменати или вклучени, во примарна форма.	Добиени само од производи од животинско потекло, на пример, хондроитин сулфат, глюкозамин, цитосан.
Ex 3917 10 10	Вештачки црева (црева за колбаси) од стврднат протеин или од целулозни материјали.	Добиени само од производи од животинско потекло.
ГЛАВА 41		
Сурови кожи и подкожје (освен крзна) и штавена кожа		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 4101	Сурови кожи и подкожја од говеда (вклучително биволи) или од копитари (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но не штавени, ниту пергаментно обработени или дополнително обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени.	Ветеринарните проверки се однесуваат на свежи, разладени или третирани кожи и подкожја, вклучително и сушени, суво-солени, мокро солени, или конзервирани со процес различен од штавење или сличен процес. Увозот не е ограничен за третирани кожи или подкожја согласно Прилог 2 Глава II Оддел 4 точка 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) доколку се во согласност со член 32 став (1) точки 2 и 3 и став (3) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*) , а посебно за Ex 4101 20 80 и Ex 4101 50 90.
Ex 4102	Овчи или јагнешки сурови кожи (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку	Ветеринарните проверки се однесуваат на свежи, разладени или третирани кожи и подкожја, вклучително и сушени, суво-солени, мокро солени или

	конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или дополнително обработени), со или без волна, цепени или нецепени, освен измените во точка 1(в) од оваа Глава.	конзервирани со процес различен од штавење или сличен процес. Увозот не е ограничен за третирано кожи и подкожја согласно Прилог 2 Глава II Оддел 4 точка 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*)28) доколку се во согласност со член 32 став (1) точки 2 и 3 и став (3) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*)29) , а посебно за Ех 4102 21 00 и Ех 4102 29 00.
Ех 4103	Други кожи и подкожја (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но не штавени, ниту пергаментно обработени или дополнително обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен освен измените во точка 1(в) од оваа Глава.	Ветеринарните проверки се однесуваат на свежи, разладени или третирано кожи и подкожја, вклучително и сушени, суво-солени, мокро солени или конзервирани со процес различен од штавење или сличен процес. Увозот не е ограничен за третирано кожи и подкожја согласно Прилог 2 Глава II Оддел 4 точка 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*)28) доколку се во согласност со член 32 став (1) точки 2 и 3 и став (3) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ^(*)29) , а посебно за Ех 4103 90 00.
ГЛАВА 42		
Производи од кожа; седларски и сарачки производи; предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен конец од свилена буба)		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ех 4205 00 90	Други производи од кожа или од вештачка кожа.	Опфаќа материјал за производство на кучешки грицкалки од пресувана кожа.
Ех 4206 00 00	Производи изработени од црева (освен конец од свилена буба), од цревни поткожици, од бабулиња или од тетиви.	Опфаќа материјал за производство на кучешки грицкалки од пресувана кожа.
ГЛАВА 43		
Природно и вештачко крзно; производи од крзно		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување

(1)	(2)	(3)
Ех 4301	Сурови крзна (вклучително глави, опашки, шепаи и други парчиња или отсечоци, погодни за крзнарска употреба), освен сурови кожи и крзна што се распоредуваат во тарифните броеви 4101, 4102 или 4103.	Сите, освен крзна обработени согласно Прилог 2 Глава II Оддел 4 точка 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит^(*)28) доколку се во согласност со член 32 став (1) точки 2 и 3 и став (3) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*)29) Ги опфаќа следните тарифни подброеви: Ех 4301 10 00 (од куни, цели, со или без глава, опашка или шепаи): Посебните услови за деривати на нуспроизводи за примена надвор од синцирот за исхрана на животни (крзно) се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*)7) Ех 4301 30 00 (од следниве видови јагниња: астрагански, јагниња со широка опашка, каракул, персиски и слични, индиски, кинески, монголски или тибетски јагниња, цели, со или без глава, опашка или ножиња): посебните услови за кожи и крзна од унгулати се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*)30) Ех 4301 60 00 (од лисици, цели, со или без глава, опашка или шепаи): Посебните услови за деривати на нуспроизводи за примена надвор од синцирот за исхрана на животни (крзно) се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја

		придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*) Ех 4301 80 00 (други крзна, цели, со или без глава, опашка или шепа): освен од унгулати, како на пример мармоти (хрчац), диви мачки фоки, нутрии. Посебните услови за деривати на нуспроизводи за примена надвор од синцирот за исхрана на животни (крзно) се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*) Ех 4301 90 00 (глави, опашки, шепа, и други парчиња или отсечоци, погодни за крзнарска употреба): посебните услови за деривати на нуспроизводи за примена надвор од синцирот за исхрана на животни (крзно) се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит.^(*)
ГЛАВА 51		
Волна, фини или груби животински влакна; предиво и ткаенини од коњски влакна		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ех 5101	Волна, невлечена или нечеслана.	Нетретирана волна.
Ех 5102	Фини или груби животински влакна, невлечени или нечеслани.	Нетретираните влакна, вклучително и груби влакна од слабинскиот дел на животни од видот говеда или копитари.
Ех 5103	Одпадоци од волна или од фини или груби животински влакна, вклучително отпадоци од предиво, со исклучок на скубени текстилни материјали.	Нетретирана волна или влакна.
ГЛАВА 67		
Препарирани и производи изработени од пердув и подпердув; вештачко цвеќе; производи од човечка коса		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ех 6701 00 00	Кожи и други делови од птици со нивните пердуви и подпердуви, пердуви, делови од пердуви, подпердуви и нивни производи (освен стоките од тарифен број 0505 и различни видови обработени пера)	Само кожи и други делови од птици со нивните пердуви и подпердуви, пердуви и подпердуви, и делови од пердуви, кои биле подложени на процес различен од прост третман на чистење, дезинфекција или конзервација. Посебните услови за пердув се утврдени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 9 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-

		здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит ⁽¹⁶⁾ Производи од необработени или делумно исчистени кожи, пердуви или подпердуви, и делови од пердуви; на пример посебни пердуви чии пера се врзани или споени, за намена, како на пример, женски шапки или други производи, украси од пердуг или подпердуг, на пример за шапки, шалови, крагни, наметки; освен обработени декоративни пердуви, обработени пердуви кои се носени од патниците за нивна приватна намена или пратки на обработени пердуви кои се испратени на приватни лица за не-индустриски цели.
ГЛАВА 95		
Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 9508 10 00	Патувачки циркуси и патувачки менаџерии.	Само со живи животни.
Ex 9508 90 00	Друго: панаѓурски разоноди и патувачки театри.	Само со живи животни.
ГЛАВА 97		
Уметнички предмети, колекционерски парчиња и старини		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 9705 00 00	Колекции и колекционерски парчиња од зоолошки, ботанички, минеролошки, анатомски, историски, археолошки, палеонтолошки, етнографски или нумизматски интерес.	Само производи од животинско потекло. Посебните услови за трофеи од дивеч се дадени во Прилог 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит. ⁽¹⁵⁾ Не ги опфаќа трофеите од унгулати или птици кои се целосно препарирани со цел да се зачуваат на собна температура и трофеи од други видови животни освен унгулати и птици (без разлика дали се третирани или нетретирани).
ГЛАВА 99		
Посебни кодови од Комбинираната Номенклатура		
CN код	Опис	Квалификација и појаснување
(1)	(2)	(3)
Ex 9930 24 00	Стоки од CN Глави 1 до 24 испорачани до бродови и авиони.	Само производи од животинско потекло наменети за бродски добавувачи.
Ex 9930 99 00	Стоки класифицирани на друго место освен во CN Главите 1 до 24 и 27 испорачани до бродови и авиони.	Само производи од животинско потекло наменети за бродски добавувачи.

Појаснувања кон колоните

1 Колона (1) – CN код

Во оваа колона е наведен CN кодот кој е заснован на Интернационалниот хармонизиран опис на стоки и систем на кодови (HS).

CN кодот го претставува тарифниот број и тарифниот подброј на HS-от до шест цифри, со седма и осма бројка кои ги сочинуваат тарифните подбројеви за кои се определени.

Освен ако не е поинаку определено, сите производи со префикс или опфатени со четири цифрен код, подлежат на ветеринарни проверки од страна на официјален ветеринар на граничен премин. Во повеќето од овие случаи, соодветните CN кодови кои се вклучени во EXIM (TRACES-like) системот се расчленети на шест или осум цифрен код. Во случај кога одредени специфицирани производи под било кои четири, шест или осум цифрен код подлежат на ветеринарни проверки од страна на официјален ветеринар на граничен премин и не постои специфична поделба под овој код во CN, кодот се означува како Ex (на пример Ex 3002: ветеринарна проверка е потребна само за материјали од животинско потекло, вклучително сено и слама, а не се однесува за целиот тарифен број, тарифен подброј или CN код).

Колона (2) – Опис

Во оваа колона е даден опис на животните, производите и нуспроизводите од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка од страна на официјален ветеринар на граничен премин.

2. Колона (3) – Квалификација и појаснување

Оваа колона содржи податоци за квалификација и појаснување на животните, производите и нуспроизводите од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка од страна на официјален ветеринар на граничен премин.

2. Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2937/4
27 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

(^{*1}) Членот 35 алинеја 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со член 25(1)(б) од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(^{*2}) Прилогот 2 Глава II Оддел 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Секција 5 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(^{*3}) Прилогот 2 Глава II Оддел 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Секција 6 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(^{*4}) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 6 (трофеи од дивеч) и ред 11 (коски и производи од коски, освен коскено брашно), папци и производи од папци (освен брашно од папци) за примена освен како храна за исхрана на животни, органски збогатувачи на почва или подобрувачи на почва од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 6 (трофеи од дивеч) и ред 11 (коски и производи од коски, освен коскено брашно), папци и производи од папци (освен брашно од папци) за примена освен како храна за исхрана на животни, органски збогатувачи на почва или подобрувачи на почва од табела 2 на Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година – (CELEX број 32011R0142).

(*⁵) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 6 од табела 2 на Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*⁶) Точката 3.11.1 од Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло е усогласена со член 10 (к)и од Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) донесена на 14.11.2009 година (CELEX број 32009R1069).

(*⁷) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 14 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит за нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со ред 14 од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*⁸) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 12 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 12 од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*⁹) Членовите 32 и 33 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит се усогласени со член 41 од Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) донесена на 14.11.2009 година (CELEX број 32009R1069).

(*¹⁰) Прилогот 2 Глава II Оддел 10 точка 1.2.1. од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со точка 1 од Глава 11 од Прилог 13 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹¹) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 17 (топени масти) и ред 18 (масни деривати) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 17 (топени масти) и ред 18 (масни деривати) од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА

КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹²) Членот 35 алинеја 3 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со член 25 (1)(в) од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹³) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 10 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 10 од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁴) Членот 163-а став (1) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со член 4 од Одлуката на Комисијата бр. 2007/275/ЕК за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот бр. 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ донесена на 04.05.2007 година (CELEX број 32007D0275).

(*¹⁵) Прилогот 2 Глава I Оддел 1 табела 1 ред 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 1 од табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁶) Прилогот 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 9 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 9 од табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁷) Прилогот 2 Глава I Оддел 1 Табела 1 ред 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 6 од табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од

животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁸) Прилог 2 Глава I Оддел I Табела 1 ред 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 7 од табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулацијата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулацијата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁹) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 2 и ред 3 од од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит се усогласени со ред 2 и 3 од Табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година(CELEX број 32011R0142).

(*²⁰) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 табела 1 ред 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 1 табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинскиот потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*)²¹) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 4 табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*22) Членот 4 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло и член 2 од Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи се усогласени со Прилог 1 од Регулативата на Комисијата бр. 853/2004/ЕК за посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло донесена на 30.04.2004 година (CELEX број 32004R0853).

(*) Прилогот 2 Глава I Оддел 1 табела 1 ред 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 4 табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*²⁴) Прилогот 2 Глава 1 Оддел 1 Табела 1 ред 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од

животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 5 од табела 1 од Секција 1 од Поглавје 1 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*²⁵) Прилог 2 Глава II Оддел 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Секција 2 од Глава 2 од Прилог 14 на Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*²⁶) Прилог 2 Глава I Оддел I табела 1 ред 8 и ред 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит се усогласени со ред 8 и ред 5 од табела 1 од Секција 1 од Глава 1 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*²⁷) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 17 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 17 од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*)²⁸) Прилогот 2 Глава II Оддел 4 точка 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со точка ц2 од Глава 5 од Прилог 13 од Регулацијата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулацијата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директивадонесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

(*²⁹) Членот 32 став (1) точки 2 и 3 и став (3) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит се усогласени со член 41 став (3) од Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) донесена на 14.11.2009 година (CELEX број 32009R1069).

(³⁰) Прилогот 2 Глава II Оддел 1 Табела 1 ред 5 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од

животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со ред 5 од табела 2 од Секција 1 од Глава 2 од Прилог 14 од Регулативата (ЕУ) бр. 142/2011 НА КОМИСИЈАТА од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки според истата директива донесена на 26.02.2011 година (CELEX број 32011R0142).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2561.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2012 година, во однос на месец јуни 2012 година, е пониска за 0,9%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2012 година, во однос на месец јуни 2012 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012101